


БРИФ:

# СОЦИО-ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: 2021

Фондацијата за демократија на Вестминстер по трет пат спроведе длабинско истражување во чиј фокус се младите. Студијата го истражува социо-политичкото учество на младите, но нуди и информации за нивните ставови во контекст на КОВИД-19 пандемијата. Во овој кус документ може да се најдат клучни податоци од телефонската анкета и дел од препораките на авторскиот тим.


Анкетата е спроведена на национален примерок млади граѓани на Северна Македонија (1060 испитаници), на возраст од 15-35 години, од страна на истражувачката агенција ТИМ Институт во ноември и декември 2021 година. Примерокот вклучува: национално репрезентативен примерок по принципот на случаен избор (1030 испитаници) и дополнителен „бустер“ примерок (30 испитаници) за млади со попреченост.

Половина од младите испитаници (52%) редовно гласаат на сите избори во нашата земја, четвртина од нив (25%) понекогаш го исполнуваат ова граѓанско право, 6% никогаш не гласаат а 11% немаат право на глас.



Половина од младите луѓе (51%) покажуваат иницијативност за решавање на одредени општествени проблеми. Од нив, 5% постојано успеале да го решат проблемот, 23% често успеале да го решат проблемот, 51% ретко имале успех и 19% не успеале да го решат проблемот за кој се активирале







# 45%

од испитаниците истакнуваат дека нашата земја ќе стане членка на Европската Унија, што се **15% помалку** од пред 2 години.

Една третина (**34%**) од младите сметаат дека сме подалеку до влезот во ЕУ во однос на ова време минатата година.



Повеќе од половина од младите луѓе (**57%**) ретко или никогаш не ги следат и не се заинтересирани за политичките настани и случувања во земјата.




Младите даваат оценки пониски од средната оценка (3) за сите понудени чинители.



Највисоки оценки имаат **образовните институции (2,50)** и **средношколските и студентските тела (2.45)**.

**22%**  
од младите биле  
консултирани од  
институциите,




додека **75%**  
досега не биле вклучени од  
институциите при носење на одлуки

Речиси **8 од 10** млади луѓе сметаат дека воопшто не можат да влијаат врз тоа што и како работат властите

**4 од 10** млади се целосно или прилично задоволни со своето место во општеството додека **6 од 10** млади луѓе се делумно или целосно незадоволни од своето место во општеството

Најнегативно погодени аспекти од КОВИД-19 кризата за речиси **четвртина** млади луѓе се: дружењето и врските, културно-забавниот живот и добросостојбата на семејството.



11% пријавиле  
потешкотии во  
менталното здравје  
поради пандемијата.



# ПАТОКАЗ ЗА МЛАДИТЕ

## ПРЕПОРАКИ:



- Да се изработи Национална стратегија за млади и да се исполнат обврските предвидени во Законот за младинско учество и младински политики.
- Да се основа национално собрание на млади и национално советодавно тело како систем за младинско учество. Агенцијата за млади и спорт да обезбеди повеќе средства за работа на секторот „млади“ во однос на вкупниот буџет.
- Сите локални самоуправи да креираат локални младински совети и да почнат со подготовки за отворање на младински центри, во соработка со АМС, младинските организации и другите чинители.
- Политичките партии да соработуваат со подмладоците, да ги вклучат младите во своите органи и тела и да формираат комисии за млади во рамки на своите структури.
- Да се гарантира ученичкото организирање во секое училиште и да се обезбеди одржливо и претставничко учество на средношколците преку законско решение.
- Студентски собранија да бидат формирани на сите факултети и университети и да добијат соодветна административна и финансиска поддршка за работење.
- Да се истражат ефектите врз младите од пандемијата и да се носат соодветни политики за нивна поддршка и справување со дезинформациите.
- Чинителите кои работат за млади, да се грижат за пристапноста на своите активности и за младите лица со попреченост, како и другите маргинализирани млади.
- Младинските организации да делуваат како катализатор за видливост и решавање на проблемите на младите, особено оние кои припаѓаат на ранливи групи.

